

ЦЕНОВНИК ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ И ДРУГИ УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА

1.	Актуелна понуда на дополнителни пакети.....	2
1.1.	Дополнителен ТВ-приклучок.....	2
1.2.	Дополнителни ТВ-пакети.....	3
1.3.	Дополнителна фиксна линија	6
1.4.	Дополнителни пакети на корисници на фиксна телефонија.....	7
1.5.	Дополнителни услуги за Интерактивна телевизија	7
1.6.	Дополнителна услуга HBO Go.....	8
1.7.	Дополнителна услуга HBO on Demand	9
1.8.	Дополнителни услуги за корисници на Vip Combo Box	9
1.9.	Дополнителни услуги за корисници на Vip Combo Box Go.....	10
2.	Дополнителни услуги.....	11
2.1.	Дополнителни услуги за корисници на тарифи на кабелска технологија на стари тарифни модели	11
2.2.	Дополнителни услуги за корисници на стари тарифи за телевизија на DVB-T технологија .	12
	Пакет плус (Package plus)	12
	Family package.....	13
	Fun package	13
	Екстра Пакет плус (Extra Package plus).....	13
	SK3 пакет (SK3 package).....	13
	HBO package	13
	Extra HBO Promo Paket	13
	Balkan.....	14
2.3.	Дополнителни пакети на корисници на фиксна телефонија на стари тарифни модели ..	14
3.	VoIP ТЕЛЕФОНИЈА.....	15

1. Актуелна понуда на дополнителни пакети

1.1. Дополнителен ТВ-приклучок

Корисници на тарифните модели Vip TV S, Vip TV M, Vip TV Lite S, Vip TV Lite M, Vip TV Fix/TV S, Vip Fix/TV M, Vip Combo 3 (XS,S, M и L), Vip Combo Neo 3(S,M,L), Vip Combo 3 Lite (S и M), Vip Combo Lite Neo 3(S,M,L) и Vip Combo 4 (XS,S, M и L), Vip Combo Neo 4(S,M,L) Vip Combo 4 Lite (S и M), Vip Combo Lite Neo 4(S,M,L) Vip Combo Box 3 или Vip Combo Box 4. На барање на Претплатникот, може да бидат активирани следниве дополнителни услуги:

Вид дополнителна услуга	Месечна претплата (ден.)	Забелешка
Дополнителен ТВ-приклучок (на технологија кабел или DVB-T) ²⁾	99	Цената важи за секој дополнителен ТВ-приклучок Дополнителен ТВ-приклучок не е овозможен на Vip Neo Net тарифниот модел

Корисникот има опција да избере дали ќе користи дополнителен ТВ на кабелска технологија или на DVB-T технологија, при што со активација на дополнителен ТВ-приемник на кабелска технологија, ТВ-приемникот ќе ги наследи каналите што се активирани на првиот ТВ-приемник. Доколку корисник на кабелска телевизија активира дополнителен DVB-T приемник, тој ќе ја добие основната листа на канали за DVB-T и ќе може дополнително да активира ТВ-пакети достапни за DVB-T тарифите.

Целосната содржина на сите дополнителни ТВ-пакети достапни за кабелска телевизија кои може да се активираат е достапна [тука](#).

Целосната содржина на сите дополнителни ТВ-пакети достапни за DVB-T телевизија кои може да се активираат е достапна [тука](#).

Не е возможно да се активира дополнителен ТВ-приемник од кабелска технологија на пакет што вклучува DVB-T телевизија.

Максимален број дополнителни ТВ-приклучоци што може корисникот да ги активира на една претплата е 2. Односно, со примарниот ТВ-приемник, корисникот може да има најмногу 3 ТВ-приклучоци на една претплата со исклучок на Vip Combo Box Go 3 каде корисникот може да има вкупно 2 приемници.

1.2. Дополнителни ТВ-пакети

1.2.1 На барање на Претплатникот на некоја од тарифите што вклучуваат кабелска телевизија, може да бидат активирани следниве дополнителни ТВ-пакети:

ТВ-Пакети	Месечна претплата (ден.)	Достапно за активација во тарифните модели:
HD Max	199	Vip TV S, Vip Fix/TV S, Vip Student Combo, Vip Combo 3 XS;S;M; Vip Combo Neo 3 S;M, Vip Combo 4 XS;S;M, Vip Combo Neo 4 S;M
Digitalb Start ¹⁾	99	Vip TV S, Vip Fix/TV S, Vip Student Combo, Vip Combo 3 XS;S, Vip Combo Neo 3 S, Vip Combo 4 XS;S Vip Combo Neo 4 S
Digitalb Family	150	Vip TV M, Vip Fix/TV M, Vip Student Combo, Vip Combo 3 M, Vip Combo Neo 3 M, Vip Combo Neo 4 M, Vip Combo Neo 4 M
Digitalb Family 249MKD ²⁾	249	Vip TV S, Vip Fix/TV S, Vip Student Combo, Vip Combo 3 XS;S, Vip Combo Neo 3 S; Vip Combo 4 XS;S, Vip Combo Neo 4 S
Sport	99	Vip TV S, Vip Fix/TV S
Balkan 8+ ^{1) и 2)}	99	За сите корисници на фиксни ТВ-тарифни модели, освен Vip Combo Neo 3 M;L и Vip Combo 3 и 4 L, Vip Combo Neo 4 M;L
Box	199	За сите корисници на фиксни ТВ тарифни модели на кабелска технологија
Pink ¹⁾	99	За сите Претплатници на фиксни ТВ тарифни модели на кабелска технологија
HBO	249	За сите Претплатници на фиксни ТВ тарифни модели на кабелска технологија
HBO Премиум ²⁾	299	За сите претплатници на фиксни Vip тарифни модели, кои вклучуваат ТВ услуга освен Vip Combo Neo 3 или 4 L
Cinestar Premiere ³⁾	199	За сите Претплатници на фиксни ТВ тарифни модели на кабелска технологија освен Vip Combo Neo 3 M или 4 M и Vip Combo Neo 3 L или 4 L

1) Претплатниците на тарифните модели Vip Combo Neo 3M/4M имаат можност да добијат на бесплатно користење еден од пакетите Balkan 8+ или Digitalb Start по нивни избор, за цело времетраење на договорот само доколку истите не му се веќе избрани при активација на соодветната тарифа корисникот ќе може да го активира како дополнителен пакет.

2) Претплатниците на тарифните модели Vip Combo Neo 3L/4L имаат можност да добијат на бесплатно користење еден од пакетите Balkan 8+ или Digitalb Family249, по нивни избор, за цело времетраење на договорот само доколку истите не му се веќе избрани при активација на соодветната тарифа корисникот ќе може да го активира како дополнителен пакет.

Целосната содржина на сите дополнителни ТВ-пакети достапни за кабелска телевизија кои може да се активираат е достапна [тука](#).

За корисници на пакетите Vip Комбо листата на вклучени ТВ-каналы и дополнителни ТВ-пакеты можете да ја најдете [тука](#).

1) Дополнителниот Pink ТВ-пакет е достапен за активација за сите претплатници на фиксни ТВ тарифни модели на кабелска технологија, за месечна претплата од 99 денари, почнувајќи од 16.01.2017 година.

2) Дополнителниот HBO Premium пакет е достапен за активација почнувајќи од 26.04.2017 година.

HBO Premium дополнителниот пакет ги вклучува телевизиските канали HBO, HBO HD, HBO2, HBO2 HD, HBO3 и HBO3 HD како и дополнителните услуги HBO Go и HBO On Demand, чии услови за активација на HBO Go се наведени во точка [1.6](#), а условите за користење на HBO On Demand во точка [1.7](#) подолу во овој Ценовник. Пакетот HBO Premium е достапен за сите корисници на фиксни Vip тарифни модели кои вклучуваат ТВ услуга, со месечна претплата од 299 денари од моментот на активација.

HBO Premium пакетот можете да го активирате во сите Vip продажни места или со повик во Контакт центарот на 077 1234.

За користење на дополнителната услуга дополнителниот HBO Premium пакет, Корисникот плаќа месечна претплата преку месечната сметка за користење на услугата. Месечната претплата за дополнителниот се однесува на период од 30 дена. Претплатата за активираниот HBO Premium пакет автоматски се продолжува сè додека Корисникот не го деактивира.

3) Дополнителниот Cinestar Premiere пакет е достапен за активација почнувајќи од 01.03.2018 година за месечна претплата од 199 денари/месечно (со вклучен ДДВ)

1.2.2 На барање на Претплатникот на некоја од тарифите што вклучуваат DVB-T телевизија, може да бидат активирани следниве дополнителни ТВ-пакети:

ТВ-Пакети	Месечна претплата (ден.)	Достапно за активација во тарифните модели:
EXTRA	199	Vip TV Lite S и M, , Vip Combo Lite 3S и 4S, Vip Combo Lite Neo 3S и 4S, Vip Combo Box 3 и 4, Vip Combo Box Go 3
SUPER ¹⁾	199	Vip TV Lite S , Vip Combo Box Go 3
HBO Lite	249	За сите претплатници на фиксни Vip тарифни модели, кои вклучуваат ТВ услуга
HBO Премиум Lite ²⁾	299	За сите претплатници на фиксни Vip тарифни модели, кои вклучуваат ТВ услуга
HBO package	299	За сите Претплатници на фиксни DVB-T ТВ тарифни модели(exONE) до 11-05-2016
Pink Lite ³⁾	49	За сите претплатници на фиксни Vip тарифни модели, кои вклучуваат ТВ услуга

Овие дополнителни ТВ пакети можете да ги активирате во сите Vip продажни места или со повик во Контакт центарот на 077 1234.

За користење на дополнителните ТВ пакети, Корисникот плаќа месечна претплата преку месечната сметка за користење на услугата. Месечната претплата за дополнителните ТВ пакети се однесува на период од 30 дена. Претплатата за активираниот дополнителен ТВ пакет автоматски се продолжува сè додека Корисникот не го деактивира.

Целосната содржина на сите дополнителни ТВ-пакети достапни за DVB-T телевизија кои може да се активираат е достапна [тука](#).

За корисници на пакетите Vip Комбо Lite листата на вклучени ТВ-каналы и дополнителни ТВ-пакети можете да ја најдете [тука](#).

1) Дополнителниот **SUPER** ТВ пакет е достапен за активација почнувајќи од 04.12.2018 година, како заменски пакет за двата дополнителни ТВ пакети FUN и FAMILY, кои се достапни заклучно со 03.12.2018 година, по што нема да бидат достапни за нови активации, а оние корисници кои веќе ги имаат активирани, ќе продолжат да ги користат под истите услови, се додека не ги деактивираат по нивно барање.

Дополнителниот SUPER ТВ пакет е достапен по цена од 199 ден./месечно и ги содржи сите канали кои беа достапни во рамки на претходните дополнителни ТВ пакети FUN и FAMILY, а кои може да ги погледнете [тука](#).

2) Дополнителниот HBO Premium пакет е достапен за активација почнувајќи од 26.04.2017 година, а од 04.12.2018 година истиот се преименува во **HBO Премиум Lite**.

HBO Премиум Lite дополнителниот пакет ги вклучува телевизиските канали HBO, HBO2 и HBO3, како и дополнителната услуга HBO Go, чии услови за активација се наведени во точка [1.6](#) подолу во овој Ценовник. Пакетот HBO Премиум Lite е достапен за сите корисници на фиксни Vip тарифни модели кои вклучуваат ТВ услуга, со месечна претплата од 299 денари од моментот на активација.

3) Дополнителниот **Pink Lite** ТВ пакет е достапен за активација почнувајќи од 01.02.2019 година и ги вклучува телевизиските канали **Pink Reality** и **Pink Plus**. Пакетот Pink Lite е достапен за сите корисници на фиксни Vip тарифни модели кои вклучуваат ТВ услуга, со месечна претплата од од 49 денари од моментот на активација.

1.3. Дополнителна фиксна линија

Корисници на тарифните модели Vip TV S, Vip TV M, Vip Net XS, Vip Net S, Vip Net M, Vip Net Neo S, Vip Net Neo M, Vip Net Lite S, Vip Net Lite Neo S, Vip Fix/Net (XS,S,M), Vip Combo 3 (XS,S, M и L), Vip Combo Neo 3(S,M,L), Vip Combo 3 Lite (S и M), Vip Combo Lite Neo 3 (S и M), и Vip Combo 4 (XS,S, M и L), Vip Combo Neo 4(S,M,L) Vip Combo 4 Lite (S и M), Vip Combo Lite Neo 4 (S и M). На барање на Претплатникот, може да биде активирана дополнителна фиксна линија:

Вид дополнителна услуга	Месечна претплата (ден.)	Забелешка
Дополнителна фиксна линија за корисници на пакети Vip Комбо	99	Дополнителната фиксна линија нема вклучени бесплатни минути и важат цените соодветно што важат за тарифниот модел Vip Fix

1.4. Дополнителни пакети на корисници на фиксна телефонија

Корисниците на тарифните модели Vip Fix или корисниците на кој било пакет што вклучува фиксна телефонија ќе можат да ги активираат следниве дополнителни пакети:

Дополнителни говорни пакети за корисници на фиксни услуги		
Пакет	Вклучени минути	Месечна претплата (мкд со ДДВ)
Пакет за бесплатни минути кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено	199
Пакет за бесплатни минути кон сите национални мобилни мрежи	Неограничено	499
Пакет за бесплатни минути кон сите меѓународни мрежи	50	299
Пакет за бесплатни минути кон сите меѓународни мрежи	100	399

Месечната претплата, како и вклучениот сообраќај на пакетот се пропорционални во месецот на активација или деактивација.

Корисникот може да ја деактивира услугата во кој било временски период при што продолжува да ги користи минутите до истек на пресметковниот период.

1.5 Дополнителни услуги за Интерактивна телевизија

Сите корисници кои имаат активна услуга Интерактивна Телевизија достапни им се следните дополнителни услуги:

Вид дополнителна услуга	Месечна претплата (ден.)
Видеотека ¹⁾	249
Дополнителни 10 часа снимање ²⁾	249

1) Со активирање на дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му се овозможува пристап до одредени содржини, филмови и ТВ серии.

2) Снимената програма може да се гледа 20 дена од денот на снимање, по што снимената содржина автоматски се брише. Купените дополнителни часа за снимање на мрежа се достапни за користење се додека Корисникот ја плаќа месечната претплата.

Првата месечната претплата ќе биде пресметана пропорционално на преостанатиот дел до истекот на пресметковниот месечен циклус од денот на нивна активација. Претплатата за активирани услуги автоматски се продолжува секој нареден месец (за нови 30 дена) сè додека Корисникот не ја деактивира.

1.6 Дополнителна услуга HBO Go

„HBO Go“ е дополнителна телевизиска услуга која им овозможува на сите Vip Постпејд корисници на фиксни и мобилни услуги (со Vip SIM-картичка) преку пристап на интернет (мобилен и фиксен) да гледаат Содржина на различни терминални уреди (ТВ/смартТВ, персонален компјутер, таблет или мобилен паметен телефон - смартфон). Услугата овозможува следење на содржините кои вклучуваат нелимитиран пристап до повеќе од 4000 содржини од сопствената продукција на HBO, како и следење на ексклузивни премиери од продукција на HBO. Корисникот може да ја користи HBO Go преку повеќе до 5 терминални уреди, меѓутоа во исто време само на 2 терминални уреди.

HBO Go дополнителната услуга е достапна за активација од 26.04.2017 година.

За гледање на содржините преку ТВ или компјутер, секогаш треба да се пристапува на интернет страницата www.hbogo.mk, а за гледање преку мобилен терминален уред пристапете преку мобилната апликација.

Доколку HBO Go услугата се користи преку мобилен терминален уред, потребно е претходно да се симне и инсталира апликацијата HBO Go од App Store или од Play Store во зависност од оперативниот систем на мобилниот терминален уред. Откако мобилната апликација ќе се преземе, треба да се изврши регистрација за користење на HBO Go.

HBO Go може да се активира во сите Vip продажни места, со повик во Контакт центарот на 077 1234 или преку SMS (со праќање на SMS со текст HBO Go START на бројот 149 100). Во зависност од избраниот начин на активација, Корисникот добива активациски код преку e-mail, SMS или во продавница, од кога почнува наплатата на услугата. Овој активациски код Корисникот треба да го внесе при регистрацијата за користење на услугата.

Месечната претплата за користење на услугата HBO Go изнесува 249 денари (со вклучен ДДВ) и истата започнува од моментот на доделување на активациски код на Корисникот, независно дали Корисникот понатаму извршил регистрација.

За користење на дополнителната услуга HBO Go, Корисникот плаќа месечна претплата преку месечната сметка за користење на услугата. Месечната претплата на услугата HBO Go се однесува на период од 30 дена. Претплатата за активирана HBO Go услуга автоматски се продолжува секој нареден месец (за нови 30 дена) сè додека Корисникот не ја деактивира.

По искористување на податочниот сообраќај кој е вклучен во тарифниот модел на Корисникот, понатамошно генерираниот податочен сообраќај се наплатува согласно тарифниот модел на Корисникот или активираниот дополнителен интернет пакет.

1.7 Дополнителна услуга HBO on Demand

HBO On Demand е дополнителна услуга за пристап до HBO видеотека која е составен дел од дополнителниот телевизиски пакет HBO Premium и е достапна од 11.12.2017 година.

Дополнителната услуга HBO On Demand нуди пристап до HBO видеотека каде се достапни голем број на различни содржини од популарни серии, филмови, документарни серии, филмски премиери и концерти.

Оваа дополнителна услуга е овозможена само доколку корисникот има вклучено Интерактивна Телевизија и притоа има активен дополнителен пакет HBO Premium.

Услугата е достапна во Скопје, Битола, Прилеп, Кочани, Гостивар, Радовиш, Куманово и Велес, на локации каде што постои техничка можност.

1.8 Дополнителни услуги за корисници на Vip Combo Box

Дополнителен интернет пакет за корисници на Vip Combo Box тарифни модели - Дополнителни 50GB

Овој интернет-пакет - Дополнителни 50GB, е достапен за активација почнувајќи од 29.11.2017 година, за корисниците на сите Vip Combo Box тарифни модели.

Сите корисници на Vip Combo Box тарифите ќе имаат можност да го активираат овој дополнителен интернет пакет со следните параметри :

Интернет - пакет	Дополнителни 50GB
Месечна претплата (ден.)	299
Вклучен интернет сообраќај во рамки на месечната претплата	50GB*
Брзина на интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата	20/1 Mbps

*По искористувањето на бесплатниот сообраќај од пакетот брзината се намалува на 756 Kbps.

При почетната активација на овој интернет пакет, месечната претплата за првиот месец се пресметува во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанатите денови до крајот

на пресметковниот период, а во сите наредни месеци на негово користење, месечната претплата се наплатува во целосен износ до истекот на пресметковниот период, без разлика на моментот кога е побарана деактивацијата.

Овој интернет пакет се обновува автоматски на почетокот на секој пресметковен период, сè до негова деактивација по барање на корисникот.

Додека овој интернет пакет е активен, корисникот не може повторно да го активира пакетот, односно истиот не може да биде активиран повеќе пати истовремено.

Деактивацијата на овој интернет пакет се евидентира веднаш во моментот кога е побарана од корисникот, но се реализира на истекот на пресметковниот период. Тоа значи дека при деактивација на интернет пакетот, корисникот може да го искористи вклучениот сообраќај во пакетот и по моментот на побараната деактивација па се до истекот тековниот пресметковен период за што се наплатува целиот износ на месечната претплата.

1.9 Дополнителни услуги за корисници на Vip Combo Vox Go

1.9.1 Дополнителни интернет пакети за корисниците на Vip Combo Vox Go

Овоие дополнителни интернет-пакети се достапни за активација почнувајќи од 30.08.2018 година, само за корисниците на Vip Combo Vox Go тарифни модели.

Сите корисници на Vip Combo Vox Go тарифите ќе имаат можност да активираат дополнителен интернет пакет со следните параметри:

Дополнителен Интернет пакет	Дневен	Викенд	Неделен	Месечен
Месечна претплата (ден.)	99	199	299	799
Време на важност на пакетот ¹⁾	24 часа од моментот на активација	3 дена од моментот на активација	7 дена од моментот на активација	30 дена од моментот на активација
Вклучен интернет сообраќај	5GB	20GB	50GB	100GB
Брзина на интернет ²⁾	20/1 Mbps	20/1 Mbps	20/1 Mbps	20/1 Mbps

1) По истекот на времето на важност, пакетите автоматски се деактивираат.

2) По искористување на вклучениот интернет сообраќај пакетот автоматски се деактивира .

1.9.2 Дополнителни ТВ пакети

Дополнителните ТВ пакети пакети: Super еднократен, Extra еднократен, HBO Lite еднократен, HBO Премиум Lite еднократен се достапни за активација само за корисниците на Vip Combo Box Go почнувајќи од 30.08.2018 година, а дополнителниот ТВ пакет Pink Lite еднократен е достапен за активација почнувајќи од 01.02.2019 година.

Дополнителен ТВ пакет	Super еднократен	Extra еднократен	HBO Lite еднократен	HBO Премиум Lite еднократен	Pink Lite еднократен
Месечна претплата (ден.)	199	199	249	299	49
Време на важност на пакетот ¹⁾	30 дена од моментот на активација				
Број на канали ²⁾	до 25	до 7	до 3	до 3 + HBO Go	до 2

1) По истекот на времето на важност, пакетот автоматски се деактивира.

2) Листата на вклучени ТВ-каналы и дополнителни ТВ-пакети можете да ја најдете [ТУКА](#).

2. Дополнителни услуги

2.1. Дополнителни услуги за корисници на тарифи на кабелска технологија на стари тарифни модели

1) На барање на Претплатникот, може да бидат активирани следниве дополнителни услуги на фиксна локација:

Вид дополнителна услуга	Месечна претплата (ден.)	Забелешка
Дополнителен ТВ-приклучок	99	За секој дополнителен ТВ-приклучок
Дополнителна фиксна линија за корисници на пакет Vip Combo	299	За дополнителна фиксна претплатничка линија важат истите услови согласно со тарифата Vip Combo

2) На барање на Претплатникот, може да бидат активирани следниве дополнителни ТВ-пакети:

ТВ-Пакети	Месечна претплата (ден.)	Достапно за активација во тарифните модели:
HD Max	199	Vip Combo fix S
Digitalb Start	99	Vip Combo S
Digitalb Family	150	Vip Combo M
Digitalb Family 24MKD	249	Vip Combo S
Box	199	Vip Combo fix S, Vip Combo fix M
Balkan 8+	99	Vip Combo fix S, Vip Combo fix M
Sport Plus	59	Vip Combo fix S

Од 1.3.2016, дополнителните пакети Tring се заменуваат соодветно со нови пакети Digitalb. Новите Digitalb пакети со канали ќе бидат соодветно вклучени во тарифните пакети или достапни да се купат дополнително по горенаведените цени и правила.

Целосната содржина на сите дополнителни ТВ-пакети што може да се активираат е достапна [ТУКА](#).

3) Правните лица што склучиле претплатнички Договор за активирање Пакет услуги на фиксна локација во комбинација со Услуги на мобилна телефонија (Combo пакет), ќе имаат можност да ја активираат и следната дополнителна услуга:

Вид дополнителна услуга	Месечна претплата (ден.)
Статична IP-адреса	299

2.2. Дополнителни услуги за корисници на стари тарифи за телевизија на DVB-T технологија

Пакет плус (Package plus) е дополнителен пакет достапен за Mini BoomTV, Double Boom TV, Triple Boom TV или Boom TV во пакет со други услуги и е составен од 7 ТВ-каналы.

Месечната претплата за „Пакет плус“ за Solo Boom TV, Double Boom TV, Triple Boom TV или Boom TV во пакет изнесува 149 денари (претплатата се однесува на целиот пакет што содржи BoomTV услуга), додека за Mini BoomTV изнесува 199 денари и се однесува за секој Mini BoomTV поединечно.

Пакетот е достапен за нови активации до 5.10.2013 година.

Family package е дополнителен пакет достапен за Mini BoomTV и е составен од 15 ТВ-каналы. Месечната претплата за „Family package“ пакетот изнесува 199 денари (претплатата се однесува за секој Mini Boom TV поединечно, за секој Solo Boom TV поединечно, како и за сите приемници во склоп на пакетите со повеќе Boom TV приемници).

Пакетот е достапен за нови активации до 03.12.2018 година.

Fun package е дополнителен пакет достапен за Mini BoomTV и е составен од 8 ТВ-каналы..

Месечната претплата за „Fun package“ пакетот изнесува 199 денари (претплатата се однесува за секој Mini Boom TV поединечно, за секој Solo Boom TV поединечно, како и за сите приемници во склоп на пакетите со повеќе Boom TV приемници).

Пакетот е достапен за нови активации до 03.12.2018 година.

Екстра Пакет плус (Extra Package plus) е дополнителен пакет достапен за Mini Boom TV, Solo Boom TV, Double Boom TV, Triple Boom TV или Boom TV во пакет со други услуги и е составен од 8 ТВ-каналы.. Месечната претплата за „Екстра Пакет плус“ изнесува 199 денари (претплатата се однесува за секој Mini Boom TV поединечно, за секој Solo Boom TV поединечно, како и за сите приемници во склоп на пакетите со повеќе Boom TV приемници).

SK3 пакет (SK3 package) е дополнителен пакет достапен за Mini Boom TV, Solo Boom TV, Double Boom TV, Triple Boom TV или Boom TV во пакет со други услуги и е составен од 1 ТВ-канал: SK3. Месечната претплата за „SK3 пакет“ изнесува 79 денари денари (претплатата се однесува за секој Mini Boom TV поединечно, за секој Solo Boom TV поединечно, како и за сите приемници во склоп на пакетите со повеќе Boom TV приемници).

HBO package е дополнителен пакет достапен за Mini Boom TV, Solo Boom TV, Double Boom TV, Triple Boom TV или Boom TV во пакет со други услуги и е составен од 2 ТВ-каналы и тоа: HBO и HBO Comedy. Месечната претплата за „HBO Promo Paket“ изнесува 299 денари (претплатата се однесува на целиот пакет што содржи BoomTV услуга). Промотивно, од 6.12.2013 до 16.5.2014 пакетот беше достапен за промотивна цена од 199 денари, а од 10.9.2014 до 30.4.2015 пакетот беше достапен за промотивна цена од 239 денари (цената се однесува за секој Mini Boom TV поединечно, за секој Solo Boom TV поединечно, како и за сите приемници во склоп на пакетите со повеќе Boom TV приемници).

Extra HBO Promo Paket е дополнителен пакет достапен за Mini Boom TV, Solo Boom TV, Double Boom TV, Triple Boom TV или Boom TV во пакет со други услуги и е составен од 10 ТВ-каналы. Промотивно, од 6.12.2013 до 16.5.2014 пакетот беше достапен за промотивна цена од 349 денари, а од 10.9.2014 до 30.4.2015 пакетот беше достапен за промотивна цена од 439 денари (цената се однесува за секој Mini Boom TV поединечно, за секој Solo Boom TV поединечно, како и за сите приемници во склоп на пакетите со повеќе Boom TV приемници). Пакетот не е достапен за нови активации.

Balkan е дополнителен пакет достапен за Mini Boom TV, Solo Boom TV, Double Boom TV, Triple Boom TV или Boom TV во пакет со други услуги и е составен од 7 ТВ-каналы. Месечната претплата за пакетот „Balkan“ изнесува 199 денари.

2.3 Дополнителни пакеты на корисници на фиксна телефонија на стари тарифни модели

Корисниците на тарифните модели Vip Fix или корисниците на кој било пакет што вклучува фиксна телефонија ќе можат да ги активираат следниве дополнителни пакеты:

Цена на пакет за национални фиксни разговори (ден.)	299
Вклучени минути кон сите национални фиксни дестинации	Неограничено

Цена на пакет национални мобилни разговори (ден.)	149
Вклучени минути кон сите национални мобилни дестинации	200

Корисникот ја плаќа вкупната сума при активација на пакетот без разлика во кој период од месецот ја активира услугата. Исто така корисникот го добива вкупниот број вклучени минути исто без разлика во кој период од месецот ја активира услугата

Корисникот може да ја деактивира услугата во кој било временски период при што продолжува да ги користи минутите до истек на пресметковниот период.

3. VoIP ТЕЛЕФОНИЈА

Ценовникот се однесува на месечната претплата, сумата вклучена во месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите по претплатничка линија на VoIP тарифните модели.

Услуга/Тарифен модел	VoIP Link 2	VoIP Link 8	VoIP Link 16	VoIP Link 30
Месечна претплата	824,82	2.358,82	4.128,82	7.550,82
Приклучок за постојна линија	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно
Вклучени бесплатни минути во претплата	300	500	1000	2000
Цена за повици кон сите национални фиксни мрежи (денари/минута)	1,062	1,062	1,062	1,062
Цена за повици кон сите национални мобилни мрежи (денари/минута)	8,2482	8,2482	8,2482	8,2482

*Цените важат во текот на целиот ден

**Бесплатниот приклучок за постојна линија се однесува за договор на една година или повеќе

Дополнителни услуги/вклучени во пакетот	VoIP Link 2	VoIP Link 8	VoIP Link 16	VoIP Link 30
Број на истовремени разговори	2	8	16	30
Телефонски броеви	4	16	32	100

Повици кон други броеви

Услуга	Цена (денари/минута)
Центар за грижа за корисници (181)	2 ден./повик

Дефиниции за VoIP тарифните модели

- Месечната претплата за VoIP тарифните модели се наплатува еден месец однапред.
- Вклучените бесплатни минути во претплатата може да се користат во текот на целиот ден за говорни повици за сите национални фиксни дестинации. Вклучените бесплатни минути не може да се користат за повици кон мобилни мрежи, интернационални разговори и сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS). Вклучените бесплатни минути може да се користат само во тековниот месец и не може да се пренесат во следниот месец.

Цени за меѓународни повици за VoIP тарифните модели

Следниве цени за меѓународни повици важат за сите VoIP тарифни модели:

Повици кон	Цена (денари/минута)
Зона 1	9,44
Зона 2	16,52
Зона 3	21,24
Зона 4	29,50
Зона 5	59,00
Зона 6	106,20
Зона 7	531,00

*Цените важат во текот на целиот ден

Пенали за деактивација

Во следната табела е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на договорот според висината на месечната претплата на VoIP тарифниот модел што корисникот го имал при активација на линијата.

Услуга	Цена (денари/минута)
од 0 до 1.098	3.540
од 1.099 до 1.898	7.080
од 1.899 до 2.949	14.160
2.950 +	28.320